

Репортажа

ЕГЗОТИЧНО ПАТУВАЊЕ



Тенерифе е дел од Макронезија, еден од четирите региони во светот, кои нудат богата разноликост на природни убавини, кои се реткост и на кои човековата љубопитност не им одолева. Тој се протега на површина од 2.034 км² со 852.945 жители. Санта Круз де Тенерифе е втор најголем град во архипелагот и е главен град на островот. Исто така, тој е главен град на автономната општина на Канарските Острови заедно со Лас Палмас Де Гран Канарија, со кој ги дели државните институции, како што се, Претседателството, Парламентот и министерствата.



Замислете сценарио создадено само за вас и за вашето уживање. Замислете плажа и прекрасен остров кој ги исполнува сите критериуми за задоволство и за одмор. Таа замисла во реалноста е само неколку часа оддалечена од повеќето главни градови во Европа, лоцирана во средината на Атлантскиот Океан, близу брегот на Африка. Тенерифе е место кое ќе ве остави без здив и кое плени со својата убавина.

Тенерифе најчесто е нарекуван Рајски Остров со добра причина. Има просечна температура од 25 степени Целзиусови во текот на целата година и нуди можност да уживате и да се релаксирате во кристално чистите води на Атлантскиот Океан или, пак, да ги истражувате природните убавини и традицијата на островот. Имате безброј опции за опуштање и за релаксација. Запознавајќи го островот се здобивате со фасцинантни искуства, ги откривате вулканските лунарни пејзажи, пловете долж брегот или, пак, посетете ги

МАГИЧНИ МОМЕНТИ НА ТЕНЕРИФЕ



градовите кои се исполнети со традиционални архитектонски мајсторства.

Тенерифе е дел од Макронезија, еден од четирите региони во светот, кои нудат богата разноликост на природни убавини, кои се реткост и на кои човековата љубопитност не им одолева. Тој се протега на површина од 2.034 км² со 852.945 жители.

Санта Круз де Тенерифе е втор најголем град во архипелагот и е главен град на островот. Исто така, тој е главен град на автономната општина на Канарските Острови заедно со Лас Палмас Де Гран Канарија, со кој ги дели државните институции, како што се, Претседателството, Парламентот и министерствата. Овој остров е дом за Универзитетот "Ла Лагуна", основан во 1792 година.

Изборот на различните активности кои би го исполниле и разубавиле вашиот престој на овој волшебен остров, е само дел од она што ова рајско место може да го понуди. Меѓу различните активности кои можете да ги изберете се планинарење или возење велосипед, отседнување во малечките селски куќички, кои се издвојуваат по својата рурална архитектура или, пак, посета на малите градови каде што се слават традиционалните празници.

Тенерифе има голем избор на хотели - со 3 ѕвездички па сè до луксузни хотели со 5 ѕвездички. Без оглед дали планирате романтичен или семеен одмор, Тене-



ТРАВЕЛ ХАУС

рифе навистина за секого нуди по нешто. Тенерифе може да се пофали и со својата понуда за сечиј вкус и во поглед на природните убавини, затоа што е познат по контрастната природа долж територијата на целиот остров.

Туризмот е најразвиен во Тенерифе и тоа е еден од водечките светски дестинации за одмор. Долж јужниот дел на островот, кој е топол и има сува клима, има одлични ресорти, како што се "Playa de las Americas" и "Los Cristianos", кои се наоѓаат во Costa Adeje и можат да понудат хотели од светски ранг, со безброј содржини и спортски активности, шопинг центри и голф терени, ресторани, aqua park и зоолошки градини.

Во зелениот дел од островот се наоѓа еден од најстарите туристички центри Puerto De la Cruz. Овој град сè уште го има задржано стариот шарм, иако е под силни северноевропски влијанија. Во шеесеттите години туристичкиот бум предизвика измени на градот, претворајќи го во космополитски, така што тој стана омилено место за одмор.

Места кои ги препорачуваме да се посетат: Teide Nationalniot Park, кој се наоѓа на вулканската планина во централниот дел на Тенерифе и е заштитен од 1954 година. Овде ќе најдете спектакуларен пејзаж, вклучувајќи го и огромниот вулкански кратер со пречник од 48 км, кој воедно е и највисок врв во Шпанија. Во контраст со регионот, овде во текот на зимата паѓа снег и дуваат силни ветрови. Превозот е со жичара, но повеќето од посетителите сакаат да планинарат и да ја доживеат планината со својата уникатна флора и фауна.

На источниот дел од Тенерифе, јужно од Санта Круз, стојат шест мистериозни пирамиди, чие потекло за археолозите сè уште е непознато. За нив се мисли дека се остатоци од бетонски тераси или, пак, обични столбови останати од живеалиштата на старите Шпанци. Но, норвешкиот антрополог Thor Heyerdahl докажал дека пирамидите се градени по ист принцип како и тие во Перу, Мексико или во древната Месопотамија. Денес тие се заштитени во Етнографскиот парк, во кој има музеј, реплика во вистинска големина на црвениот брод "Контики", кафетерија и продавница за сувенири.

Сигурни сме дека Лоро паркот ќе ве освои без разлика на годините. Прошетката низ овој парк може да трае и цел ден, затоа оставете време за таму. Овој парк им е посветен на папагалите, тој е втор по посетеност, по планината Теиде, и е дом на светска колекција на папагали, со повеќе од 300 видови. Некои од нив се и од загрозен вид и веќе се пред исчезнување. Овој парк, исто така, организира и шоу со фоки, делфини, китови, аквариум - тунел со ајкули, шимпанза... Овде се наоѓа и најголемиот пингвинариум на светот, со репродукција на антарктичката клима каде дневно паѓаат 12 тони снег.

Тенерифе нуди уникатно искуство за сончање и за капење на прекрасна плажа додека, пак, на само неколку минути од вас блеска снег на планината Теиде. Планината која се наоѓа во центарот на островот е највисоката планина во Шпанија, до која се доаѓа со жичара, а глетката на месечевиот пејзаж и на страните на вулканот ќе ве остават без здив.

Верувајте, нема да останете само на плажа со коктел в рака, слушајќи прекрасна музика за релаксирање, иако плажите со песок од Африка ќе ве мамат да останете и да денгубите. Секој дел од островот има своја приказна, која ќе сакате да ја откриете на свој единствен начин...

Ова е само дел од богатата егзотична понуда која Тенерифе ја има. Желбата и волјата се сè што треба да вложите за да почувствувате нешто поинакво и да останете без коментар. Ќе сфатите дека постојат делови од светот и од природата кои човековата фантазија можела да ги замисли, а овој остров е тој кој ги остварува и може да понуди и повеќе од тоа. Планирано или не, авантуристички или, пак, семејно, на Тенерифе има место за секој, каде што можете да го реализирате на најубав начин времето кое сте го одделиле за патување.

Завршете ја замислата за совршено сценарио за едно егзотично патување со уште едно искуство за паметење, кое ќе им го раскажете на вашите пријатели, на роднините. Во вашите албуми додадете уште еден привилегиран дел со фотографии, кои ќе ве потсетуваат на волшебните моменти кои Тенерифе несобично ви ги подарува.



НТИ